



СЛУЖБА

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Službeni vesnik narod. repub. Maked.

Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издавања 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Среда, 11 февруари 1953

БЕЛГРАД

БРОЈ 7

ГОД. IX

Цена на овој број е 40.— дин. — Претплата за 1953 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276. Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28 010.

32.

Врз основа на чл. 12 точ. 6 и чл. 13 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на ФНРЈ и за сојузните органи на власта, а во врска со чл. 24 од Уредбата за основите на работењето и за фондот на платите на трговските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), пропишувам

У П А Т С Т В О

ЗА РАСПОДЕЛБАТА И УПОТРЕБАТА НА ПОЗИТИВНОТО САЛДО НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА ШТО ГО ОСТВАРИЛЕ ИЗВОЗНИТЕ И УВОЗНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ВРЕМЕТО ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1952 ГОДИНА

1) Од позитивното салдо на разликите во цената што го оствариле извозните и увозните претпријатија во времето од 1 јануари до 30 јуни 1952 година, и кое се води при Народната банка на ФНРЈ на одделната сметка на разликите во цената, се распределува, и тоа:

а) 20% во фондот на средствата за самостојно располагање на претпријатието, со тоа да не може овој износ да биде поголем од $\frac{1}{4}$ на фондот на платите на претпријатието остварен во времето од 1 јануари до 30 јуни 1952 година;

б) остатокот се уплатува на сметката што се води при Народната банка на ФНРЈ под бр. 01-Т-89 „Сметка на разликите по увозот и извозот“.

2) Претпријатијата се должни во рок од осум дена од објавувањето на ова упатство да извршат распределба на позитивното салдо на разликите во цената на начинот што е определен во претходната точка и во истиот рок да издадат налози за прекнижување на соодветните сметки.

Ако претпријатието не ќе постапи по одредбата од претходниот став, банката ќе изврши прекнижување на целокупниот износ на позитивното салдо на разликите во цената на назначената сметка 01-Т-89.

Во случајот од претходниот став претпријатието дополнително може да бара враќање на износот што е пресметан по одредбата на точ. 1 под а) од ова упатство.

3) Правилноста на пресметката, на распределбата и уплатата на разликите во цената ќе ја контролира државниот орган надлежан за преглед и разгледување на завршните сметки.

4) Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1760

31 јануари 1953 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Душан Чалиќ, с. р.

33.

Врз основа на чл. 83 во врска со чл. 81 од Уредбата за звањата и платите на железничкиот персонал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/52) пропишувам

ВРЕМЕНО УПАТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ ОДДЕЛЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕТО ВИШИ ТЕХНИЧАР

1) Додека не се донесат нови прописи за испитите за службениците на југословенските железници, одделниот стручен испит за звањето виши техничар од ст. 2 на чл. 30 и од ст. 1 на чл. 32 од Уредбата за звањата и платите на железничкиот персонал ќе се полага по одредбите на Правилникот за приправничкиот стаж, стручните испити и курсеви од структурата за експлоатација на железниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 66/48 и 10/51) и по програмата на испитот за звањето виши техничар на експлоатацијата на железниците („Службени гласник ГДЈЖ“ бр. 12/51).

2) Испитот за звањето виши техничар, положен по прописите споменети во претходната точка, до објавувањето на ова упатство ќе се смета како одделен стручен испит, положен во смисла на одредбите на ст. 2 на чл. 30 и ст. 1 на чл. 32 од Уредбата за звањата и платите на железничкиот персонал.

3) Ова упатство ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

ГДЈЖ бр. 2009

27 јануари 1953 година

Белград

Директор
на Главната дирекција
на југословенските железници,
Благоје Богавац, с. р.

ЗА П И С Н И К НА XXIII ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕКЕ И ВЕКЕТО НА НАРОДНЕ НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИ- КУВАЊЕ) НА 14 ЈАНУАРИ 1953 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Со седницата раководеше Претседателот на Векего на народите Јосип Видмар и Потпретседателот на Сојузното веќе Фрањо Гажи.

Записникот го води секретарот на Векего на народите Скендер Куленовиќ.

Претседавачот ја отвора седницата во 9,50 часот и соопштува дека седницата е определена за избор на Претседател на Републиката и дека спрема тоа една точка на дневниот ред е избирање Претседател на Републиката.

По предлог од Претседавачот Скупштината реши записникот од XXII заедничка седница да не се чита на оваа седница, веќе заедно со записни-

кот од оваа седница да се прочита на следната заедничка седница.

Се преминува на дневниот ред: избирање Претседателот на Републиката.

Претседавачот соопштува дека избирањето на Претседателот на Републиката ќе се изврши спрема одредбите на Одлуката за работниот ред што ја усвои Народната скупштина вчера. Врз основа на таа одлука со избирањето ќе раководат заедно Потпретседателот на Сојузното веќе Фрањо Гажи, бидејќи е отсутен претседателот на Сојузното веќе, и Претседателот на Веќето на народите Јосип Видмар како претседавач на оваа седница. Во раководењето ќе им помагаат сите секретари на едното и другото веќе. Претседавачот натаму нагласува дека кандидатот за Претседателот на Републиката може, спрема Уставниот закон што е прогласен вчера, да го предложат 20 народни пратеници. Спрема работниот ред предлогот се поднесува писмено со потписите на предложувачите. Бројот на предложувачите може да биде поголем од 20 но не може да биде помал од тој број.

Претседавачот ги повикува народните пратеници што имаат такви предлози да ги поднесат, бидејќи имале можност да подготват кандидатури. Побара збор народниот пратеник Јован Веселинов.

Тој во името на Извршниот одбор на Народниот фронт на Југославија и Клубот на народните пратеници на Народниот фронт на Југославија и ги поднесува на Народната скупштина предлог што го потпишале уште 52 пратеници, предлог за Претседател на Република да се избере Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито. Образложувајќи го тој предлог народниот пратеник Јован Веселинов зборуваше за историските заслуги на Маршал Тито за создавање и за изградбата на ФНРЈ и за одбраната на нејзината независност. Со станување и со акламација сите пратеници го поздравиле предлогот и зборовите на народниот пратеник Јован Веселинов.

Бидејќи други предлози немаше Претседавачот објавува дека един предложен кандидат за Претседател на Републиката е Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито, кого го предложи народниот пратеник Јован Веселинов со уште 52 народни пратеници, чиите имиња се прочитани и со тоа кандидирањето е завршено.

Потоа претседавачот определува одмор од 20 минути за да се отпечати името на кандидатот на гласачки ливчиња и го моли секретарот Мома Марковиќ да се грижи за печатењето на името на кандидатот Јосип Броз-Тито на гласачкото ливче.

Во продолжетокот на седницата Претседавачот ја известува Народната скупштина дека името на предложениот кандидат е отпечатено на гласачките ливчиња како и дека се прегледани сите ливчиња и дека се сите исправни.

Потоа Претседавачот констатира дека е присутно големо мнозинство на пратениците од едното и другото веќе и дека може да се пристапи кон избирање.

Потоа Претседавачот ги запознава народните пратеници со некои правила од Работниот ред и нагласува дека гласањето ќе се врши така: пратеникот што гласа за предложениот кандидат да го подвлече неговото име на гласачкото ливче, а ако гласа против, името на кандидатот мора да го прецрта. Ако името на кандидатот не ќе биде нити подвлечено нити прецртано, ќе се смета дека пратеникот, што поднел такво гласачко ливче, се удржал од гласање.

15 минути по извршеното делење на гласачките ливчиња ќе се започне со прозивка на народните пратеници, прозивката ќе се изврши по азбучен ред.

Еден секретар на Сојузното веќе ќе ги повикува пратениците на Сојузното веќе, а едновременно еден секретар на Веќето на народите ќе ги повикува пратениците на Веќето на народите.

Потоа секретарите им ги поделија гласачките ливчиња на народите пратеници.

Откога беа гласачките ливчиња поделени Претседавачот објави дека во 11 часот ќе се почне со прозивка.

По малиот одмор, во 11 часот, започна прозивката на народните пратеници на Сојузното веќе и Веќето на народите.

Откога е извршена првата прозивка Претседавачот го моли секретарот повторно да се повикаат народните пратеници што не се одзвале на првото повикување.

Откога е завршено второто повикување Претседавачот соопштува дека предавањето на гласовите е завршено и ги моли секретарите да ги отворат гласачките кутии и да ги пребројат дадените гласови.

Откога ги пребројаа гласовите и поднесоа резултати за секое веќе Претседавачот го објавува извештајот за резултатот на гласањето.

Во гласањето учествуваа 371 пратеник на Сојузното веќе и 198 пратеници на Веќето на народите.

За предложениот кандидат Јосип Броз-Тито гласаа: 371 пратеник на Сојузното веќе и 197 пратеници на Веќето на народите (еден против), вкупно 568 пратеници

Потоа Претседавачот прогласува дека Јосип Броз-Тито, Маршал на Југославија и Претседател на бившата Сојузна влада е избран за Претседател на Републиката бидејќи спрема ставот 5 на чл. 74 од Уставниот закон добил мнозинство гласови од вкупниот број на сите народни пратеници, а тоа мнозинство спрема постоечкиот број народни пратеници изнесува 308, додека предложениот кандидат Јосип Броз-Тито добил 568 гласови.

Претседавачот Јосип Видмар ја моли Скупштината да му дозволи да го извести Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито дека е избран за Претседател на Републиката и да го повика да дојде во скупштинската сала и да положи заклетва.

Влегувањето на Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито народните пратеници го поздравиле со станување и со бурни, воодушевени овации кои траеја 10 минути.

Потоа Претседателот на Републиката Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито полага пред Народната скупштина следна заклетва: „Се заколнувам со својата чест и честа на работниот народ на Југославија дека сите должности на Претседател на Републиката ќе ги извршувам предано и верно, дека ќе се придржувам кон Уставот и законите и другите одлуки на Народната скупштина, дека ќе го чувам и бранам суверенитетот и достоинството на Федеративна Народна Република Југославија и дека сите свои сили ќе ги заложувам за натамошен напредок и цутење на слободната и рамноправната социјалистичка заедница на нашите народи.“

По полагањето на заклетва Претседавачот Јосип Видмар му честита во името на сите народни пратеници и народите на Југославија на избирањето за Претседател на Републиката на Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито нагласувајќи при тоа дека судбината на народите на Југославија е истоветна со личноста на Маршал Тито.

Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито им заблагодари на изборот и на честитањата и одржа краток говор.

Потоа Претседавачот соопштува дека со избирањето на Претседател на Републиката е исцрпен дневниот ред на оваа седница и седницата ја за-

клучува во 13,30 часот а следната заедничка седница ја закажува за денска по пладне во 16 часот.

14 јануари 1953 година
Белград

Секретар
на Веќето на народите,
Скендер Кулековиќ, с. р.

Претседател
на Веќето на народите,
Јосип Видмар, с. р.

Потпретседател
на Сојузното веќе,
Фрањо Гажи, с. р.

ЗАПИСНИК

НА XXIV ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕЌЕ И ВЕЌЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) НА 14 ЈАНУАРИ 1953 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Со седницата раководаат потпретседателот на Сојузното веќе Фрањо Гажи и Претседателот на Веќето на народите Јосип Видмар.

Записникот го води секретарот на Сојузното веќе Наум Наумовски.

Претседавачот ја отвора седницата во 16,30 часот.

Секретарот го прочита записникот од XXII и XXIII заедничка седница кои се примени без забелешка.

Пред да се премине на дневниот ред Претседавачот соопштува дека се примени од целата земја неколку стотини телеграми во кои се изразува желбата за Претседател на Републиката да се избере другарот Тито.

Потоа Претседавачот соопштува дека на дневен ред од оваа заедничка седница се наоѓаат следните точки:

- 1) избирање на Сојузниот извршен совет;
- 2) избирање двајца судии за Сојузниот врховен суд; и
- 3) избирање постојана комисија за толкување на законите.

Се преминува на првата точка од дневниот ред: избирање Сојузен извршен совет.

Претседавачот претходно го објаснува начинот за избирање на Сојузниот извршен совет.

Кандидатската листа за Сојузниот извршен совет ја предложи народниот пратеник Павле Грегориќ заедно со четириесет и два предложувачи. За Сојузниот извршен совет предложени се следните народни пратеници: Арсов Љубчо, Вабовиќ Спасенија, Блажевиќ Јаков, Чолаковиќ Родољуб, Даниловиќ Угљеша, Гилас Милован, Гажи Фрањо, Гигов Страхил, Гошњак Иван, Хумо Авдо, Карабеговиќ Осман, Кардељ Едвард, Кидрич Борис, Косановиќ Сава, Крајачиќ Иван, Крајгер Борис, Крстуловиќ Вицко, Лескошек Франц, Мачек Иван, Марковиќ Момчило, Маслариќ Божидар, Миниќ Милош, Пенезиќ Слободан, Пијаде Моша, Попиво-да Крсто, Поповиќ Коча, Поповиќ Милентије, Радосављевиќ Добривоје, Ранковиќ Александар, Салај Гуро, Смилевски Видсе, Тодоровиќ Мијалко, Узуновски Цветко, Веселинов Јован, Вукмановиќ Светозар, Зечевиќ Владо и Зековиќ Вељко.

Бидејќи немаше други предлози за кандидатски листи, Претседавачот објавува дека постои само една кандидатска листа на која првиот кандидат е Арсов Љубчо, а која ја предложил народниот пратеник Павле Грегориќ со четириесет и два предложувачи.

Претседавачот ја става листата на гласање објаснувајќи дека спрема Одлуката за работниот ред не е потребна прозивка бидејќи има само една кандидатска листа.

Со дигање раце едногласно е усвоена кандидатската листа за Сојузниот извршен совет онака како е предложена. Со тоа Сојузниот извршен совет е избран.

Се преминува на втората точка од дневниот ред: избирање двајца судии за Сојузниот врховен суд.

Претседавачот ја запознава заедничката седница со писмото што го добил од Претседателот на Сојузниот врховен суд во кое се предлага за судии на Сојузниот врховен суд да се избераат др Јерко Радмиловиќ, досегашен помошник на Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на НР Хрватска и Рајх Арнолд, судија на Врховниот суд на АП Војводина.

Бидејќи во врска со овој предлог никој не побара збор Претседавачот го стави предлогот на гласање.

Со дигање раце едногласно е усвоен предлогот за избирање за судии на Сојузниот врховен суд др Јерко Радмиловиќ и Рајх Арнолд.

Се преминува на третата точка на дневниот ред: избирање постојана комисија за толкување на законите.

Претседавачот го чита предлогот што го добил од групата народни пратеници на чело со другарот Моша Пијаде кои предложуваат во постојаната комисија за толкување на законите да влезат следните народни пратеници: Антуновиќ Ристо, Брецељ Маријан, Фрол Фране, Гарачевиќ Гојко, Мојсов Лазар, Новаковиќ Грујо, Радовановиќ Ми-лија, Секулиќ Никола и Шнудерл др Макс.

Бидејќи никој не побара збор, Претседавачот го стави овој предлог на гласање. Со дигање раце едногласно е усвоен предлогот што го поднела групата народни пратеници на чело со Моша Пијаде.

Со тоа дневниот ред на заедничката седница е исцрпен. Претседавачот ја заклучува седницата во 17 часот и ги обавестува народните пратеници дека VI редовно заседание ќе се продолжи во Февруари за што народните пратеници ќе бидат навремено известени.

Веќата го овластуваат Претседавачот да може со секретарот да го потпише записникот на оваа седничка седница.

14 јануари 1953 година
Белград

Секретар
на Сојузното веќе,
Наум Наумовски, с. р.

Потпретседател
на Сојузното веќе,
Фрањо Гажи, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 30 од 31 декември 1953 година објавува:

Указ за помилување на осудените лица;

Указ за времено финансирање потребите на Народна Република Босна и Херцеговина во месец јануари 1953 година;

Одлука за измена процентот на уделот на околиците, градовите и градските општини со поодделни права во републичкиот дел на општествениот придонес, во данокот на доход и во износот на до-тација;

Одлука за измена процентот на уделот на околиците, градовите и градските општини со одделни права во републичкиот дел на данокот на промет и за дополнителен уделот во приходот од таксите;

Уредба за укинување на Управата за купалишта, лековити термоминерални извори и климатски места од републичко значење;

Наредба за пренесување на установите од републичка надлежност во надлежност на народните одбори;

Наредба за возилата што можат да сообраќаат на јавните патишта;

Решение за пренесување овластенијата за издавање одобренија за набавка и употреба на шпиритот на народните одбори и за определување специјализираните претпријатија на кои можат да им се издаваат одобренија за набавка и употреба на шпиритот по стопата од точ. 3 на тар. бр. 19 за производство на алкохолни пијалоци;

Решение за овластување на комисиите за инвалидски додатоци за донесување решенија за додатокот на деца на личните и фамилијарните инвалидски пензионери;

Упатство за дополнување на Упатството за висината на положајните додатоци на раководителите на установите и просветните инспектори во просветно-научната служба;

Исправка на Правилникот за минималната школска предспрема што е задолжителна за учење поодделни занимања односно занаети.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 37 од 31 декември 1952 година објавува:

Указ за временото финансирање на државните потреби на Народна Република Македонија за месец јануари 1953 година;

Указ за измена на просечната стопа на акумулацијата и фондовите во Законот за општествениот план на Народна Република Македонија за 1953 година;

Указ за помилување на осудените лица;

Решение за оснивање Техничка секција за патишта;

Упатство за спроведување на Уредбата за забрана да се зида со плит и за придржување кон хигиенските услови на станбените згради;

Решение за определување вешти лица во Народна Република Македонија.

Во бројот 1 од 24 јануари 1953 година објавува:

Указ за свикнување Народно собрание на Народна Република Македонија во V редовно заседание;

Решение за пренесување болниците од стационарен тип на народните одбори;

Решение за оснивањето и работата на Травматолошкиот центар во Скопје.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 24—25 од 31 декември 1952 година објавува:

Уредба за оснивање Станица за рибарство;

Уредба за оснивање Станица за јадрански култури;

Уредба за согласување прописите на републичките органи на државната управа од областа на стопанството со новиот стопански систем;

Решение за оснивање Биро за уредување на шумите;

Решение за оснивање станица за овоштарство.

Во бројот 1—2 од 21 јануари 1953 година објавува:

Указ за свикнување Народното собрание на Народна Република Црна Гора во VI редовно заседание;

Указ за временото финансирање потребите на Народна Република Црна Гора за периодот јануари—мај 1953 година;

Попис на вештите лица за Народна Република Црна Гора за 1953 година.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 1 од 24 јануари 1953 година објавува:

Указ за свикнување на Народното собрание на Народна Република Србија во V редовно заседание;

Решение за дополнување на Решението на Главната управа за локална индустрија и занаетство бр. 2773 од 21 мај 1952 година за оснивање испитни комисији за полагање мајсторски испити при Народниот одбор на Околијата тимочка во Књажевац;

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службен лист на Народна Република Хрватска во бројот 2 од 15 јануари 1953 година објавуваат:

Одлука за временото финансирање потребите на Народна Република Хрватска за јануари 1953 година;

Издавање екзекватура на генералниот конзул на Конзулатот на Република Австрија во Загреб;
Во бројот 3 од 23 јануари 1953 година објавуваат:

Правилник за спроведување на Уредбата за издавање градежни и градежно-занаетски работи за изводење преку лицитација;

Правилник за здравствениот надзор над животните прехрана и предметите од општа употреба.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 1 од 20 јануари 1953 година објавува:

Указ за свикнување на Народното собрание на Народна Република Словенија во IV редовно заседание;

Указ за временото финансирање буџетските потреби на Народна Република Словенија;

Указ за пренесување правата за управување со земјиштата и зградите од Градскиот народен одбор на главниот град Љубљана на Совет за народно здравје и социјална политика на Владата на НР Словенија;

Правилник за општите услови за снабдување со електрична енергија од јавната мрежа на НРС;
Тарифа за продажба електрична енергија;

Дополнение на пописот на арбитражните вешти лица;

Исправка на Правилникот за полагање стручните испити за квалификуван и висококвалификуван работник.

СОДРЖИНА:

Страна

32. Упатство за расподелбата и употребата на позитивното салдо на разликите во цената што ја оствариле извозните и увозните претпријатија во времето од 1 јануари до 30 јуни 1952 година — — — — 69
33. Времено упатство за полагање одделен стручен испит за звањето виши техничар 69

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ — новинско-издавачка установа — Белград, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9.

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград